

РАЧНИ СИГНАЛИ ПРИ ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД



◀ свртување на лево

1 СВРТУВАЊЕ НА ЛЕВО

Истегнете ја левата рака. Направете го овој сигнал приближно 30 метри пред да свртите за да ги предупредите другите.

2 СВРТУВАЊЕ НА ДЕСНО

Истегнете ја десната рака на страна или испружете ја левата рака настрана и свртете ја раката нагоре под агол од 90 степени.



▶ свртување на десно



■ застанете

3 ЗАСТАНЕТЕ


Истегнете ја левата рака и свиткајте ја надолу под агол од 90 степени, со отворена рака.



повеќе информации



РАЧНИ СИГНАЛИ ПРИ ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД





4 ЗАБАВЕТЕ

Движете ја раката нагоре и надолу кај зглобот да им дадете до знаење на другите возачи дека забавувате.

5 ДАДЕТЕ ПРЕДНОСТ

Придвижете ја раката нанапред.



6 ОПАСНОСТ/ДУПКА НА ПАТ

Кога се приближувате до опасност од патот, како што е дупка, капак на шахта или капак за одвод, испружете ја раката и насочете ја кон подот. Ако е можно, ова може да биде придружено со кружни движења.



повеќе информации

